



**WINTER
2019/2020**

БАНСКО

ASTERA BANSKO HOTEL & SPA****



ASTERA BANSKO HOTEL & SPA****	01.12.19-22.12.19 01.03.20-15.04.20	23.12.19-27.12.19 11.01.20-29.02.20	04.01.20-10.01.20	28.12.19-03.01.20
Двокреветна соба (2+1)	40	50	53	80
Еднокреветна соба (1+0)	52	65	75	112
Едноспален апартамент (2+2)	59	72	81	101
Двоспален апартамент (4+2)	69	83	92	111

Во цената е вклучено:

- Ноќевање на база полупансион
- користење на базен, фитнес, сауна, парна бања, џакузи, турска бања
- WI-FI интернет на рецепција
- Ски остава
- Транспорт до ски лифт
- Паркинг
- туристичка такса

НАПОМЕНИ:

- 1 или 2 деца до 2.99 год се сместуваат бесплатно
- 1 дете од 3-12.99 год на редовно легло плаќа 50% од цената
- 1 дете од 3-12.99 год на дополнително легло со двајца возрасни се сместува бесплатно
- 2 деца од 3-12.99 год со двајца возрасни во апартамент : првото се сместува бесплатно , второто плаќа 50% од цената
- 2 возрасни со 2 деца : едното до 2.99 год и другото од 3-12.99 год – и двете деца се сместуваат бесплатно
- 2 деца од 3-12.99 год со еден возрасен – и двете деца плаќаат по 50% од цената
- Возрасен на дополнително легло плаќа 70% од цената

ДОПЛАТИ:

- Ручек : возрасен 8 евра, деца од 3-12.99 год плаќаат 4 евра
- Новогодишна свечена вечера на **31.12.2019 (задолжителна)**: возрасен – 85 евра, деца од 2.99-12.99 год плаќаат 45 евра
- Божикна свечена вечера (незадолжителна): возрасни – 45 евра, деца од 2.99-12.99 год плаќаат 25 евра

ПОПУСТИ:

- **Попуст од 15% за резервации направени до 31.10 и 50% платени до 10.11.2019**
- **Попуст од 10% за резервации направени до 30.11 и 50% платени до 10.12.2019**
- Попустот не важи за доплатите и за Новогодишниот период

Специјална понуда:

- **7=5, 14=10, за период на престој од 01.12-22.12.2019 и 16.03-15.04.2020 .
За престој од 2-6 ноќевања и 10% попуст на редовната цена**
 - **7=6, 14=12 за период на престој 23.12-27.12.2019 и 11.01-15.03.2020.
За престој од 2-6 ноќевања и 10% попуст на редовната цена**
- Попустите за рана резервација и специјалните понуди не се комбинираат**

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Ферџал Кашиков и СКТМ



**Happy
Easter**

БАНСКО

ASTERA BANSKO HOTEL & SPA****



ASTERA BANSKO HOTEL & SPA****	16.04 – 20.04.2020	
	Пакет 3 ноќевања	Пакет 4 ноќевања
Двокреветна соба (2+1)	123	137
Едноспален апартман (2+2)	170	200

Во цената е вклучено:

- избраниот пакет ноќи на база полупансион
- празничен велигденски ручек
- користење на базен, фитнес, сауна, парна бања, џакузи, турска бања
- WI-FI интернет на рецепција,
- паркинг
- туристичка такса

НАПОМЕНИ:

- 1 или 2 деца до 2.99 год се сместуваат бесплатно
- 1 или 2 деца од 3-12.99 год со еден возрасен на редовно легло плаќаат 50% од цената
- 1 дете од 3-12.99 год на дополнително легло со двајца возрасни се сместува бесплатно
- 2 деца од 3-12.99 год со двајца возрасни во апартман : првото се сместува бесплатно , второто плаќа 50% од цената
- 2 возрасни со 2 деца : едното до 2.99 год и другото од 3-12.99 год – и двете деца се сместуваат бесплатно
- Возрасен на дополнително легло плаќа 70% од цената

Цените се изразени во евра по лице за избраниот пакет

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Ферижал Кашиков и СКТМ